

## ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/HEALTH CERTIFICATE

и модел на декларација која се применува за повторен влез во РС.Македонија на регистрирани коњи за трки за привремен извоз за помалку од 90 дена за учество на одредени трки во Австралија, Канада, Соединетите Американски Држави, Хонг Конг, Јапонија, Сингапур, Обединетите Арапски Емирати или Катар (Состаноци на меѓународни групи/класи, Јапонски куп, Купот во Мелбурн, Светскиот куп во Дубаи, Хонг Конг трки)  
/ and model declaration applicable to re-entry into the RN.Macedonia of registered horses for racing after temporary export for less than 90 days to participate in specific race events in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar  
(International Group/Grade meetings, the Japan Cup, the Melbourne Cup, the Dubai Racing World-Cup, the Hong Kong International Races)

ЗЕМЈА: /COUNTRY:		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary certificate to Republic of North Macedonia						
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a			
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin  Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.12. Место на потекло /Place of destination  Име /Name Поштенски број /Postal code  Адреса /Address			
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure					
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион <input type="checkbox"/> Брод <input type="checkbox"/> Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Aeroplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Друго <input type="checkbox"/> /Road vehicle /Other		I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ /Entry BIP in RNM			I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES		
	I.18. Опис на животното /Description of animal			I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code) <b>01 01</b>		I.20. Количество /Quantity <b>1</b>		
	I.21.				I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.23. Пломба/број на контејнерот /Container/seal No				I.24.				
I.25. Животните се наменети за: /Animals certified for:		Регистрирани коњи /Registered horse <input type="checkbox"/>						
I.26.				I.27. За влез или увоз во РСМ/For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>				
I.28. Идентификација на животните /Identification of the animals								
Видови (Научно име) /Species (Scientific name) Equus caballus		Систем за идентификација /Identification system		Број за идентификација /Identification number		Возраст /Age	Пол /Sex	

за повторен влез во РС.Македонија на регистрирани коњи  
за трки по привремен извоз за помалку од 90 дена за учество  
на одредени трки во Австралија, Канада, САД, Хонг Конг, Јапонија,  
Сингапур, Обединетите Арапски Емирати или Катар  
**/re-entry into the RN.Macedonia of registered horses for racing after  
temporary export for less than 90 days to participate in specific race  
events in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong,  
Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar**

II.	Информации за здравствената состојба и благосостојба на животното /Attestation of animal health and welfare	II.a.	Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.
Дел II: Сертификација Part II: Certification	<p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар потврдувам дека животното опишано во поле I.28 :/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animal described in Box I.28:</p>			
	<p>- е регистриран коњ, како што е дефинирано во Член 2 (c) од Регулативата (ЕУ) 2018/659 односно еквивалентното национално законодавство; /or [is a registered horse as defined in Article 2(c) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 or equivalent national legislation ;]</p> <p>- беше прегледан денес (1) и е утврдено дека нема клинички знаци на болести и очигледни знаци на инфестација со ектопаразити; /was examined today (1) and found free of clinical signs of diseases and of obvious signs of ectoparasite infestation;</p> <p>- не е наменет за колење во рамките на национална програма за искоренување на инфективни или заразни болести; /is not intended for slaughter under a national programme of infectious or contagious disease eradication;</p> <p>- ги исполнува барањата наведени во точките II.1. до II.3. од овој сертификат; /meets the requirements attested in points II.1. to II.3. of this certificate;</p> <p>- е придружено со писмена изјава, потпишана од сопственикот на животното или претставникот на сопственикот. /is accompanied by the written declaration, signed by the owner of the animal or the representative of the owner.</p> <p>II.1. Потврда за земја или дел од територијата на земја и одгледувалиште на испорака/ Attestation on country or part of the territory of country and holding of dispatch</p> <p>II.1.1. Животното се испорачува од..... (внесете име на земја или дел од територијата на една земја), земја или дел од територијата на земјата, која на датумот на издавање на овој сертификат го има Кодот..... (2) и е назначен во Санитарната група..... (2); / The animal is dispatched from ..... (insert name of country or part of the territory of a country), a country or part of the territory of a country, which on the date of issuing this certificate has the Code..... (2), and is assigned to Sanitary Group ..... (2);</p> <p>II.1.2. во земјата на испорака следните болести се задолжителни за пријавување: Африканска чума кај коњите, дурина(Трупаносома equiperdum), малеус(Burkholderia mallei), енцефаломиелитис кај коњите (сите видови вклучувајќи го Венецуелски миелитис кај коњите), инфективна анемија, везикуларен стоматитис, беснило, антракс; /in the country of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, dourina(Трупаносома equiperdum), glanders(Burkholderia mallei), equine encephalomyelitis (of all types including Venezuelan equine encephalomyelitis), equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;</p> <p>II.1.3. Животното се испорачува од земја или дел од територијата на земја/The animal is dispatched from a country or part of the territory of a country</p> <p>a) која се смета за слободна од Африканска чума кај коњите во согласност со Националната легислатива односно еквивалентната легислатива на ЕЕЗ (Директивата 2009/156 / ЕЗ) и во која нема клинички, серолошки (кај невакцинирани копитари) или епидемиолошки доказ за Африканска чума кај коњите во период од 2 години пред датум на испорака и во која немало вакцинација против болеста во период од 12 месеци пред датумот на испорака; / which is considered free from African horse sickness in accordance with National legislation or equivalent EU legislation (Directive 2009/156/EC) and in which there has been no clinical, serological (in unvaccinated equidae) or epidemiological evidence of African horse sickness during the period of 2 years prior to the date of dispatch and in which there have been no vaccinations against the disease during the period of 12 months prior to the date of dispatch;</p> <p>b) во која не е регистрирана појава на Венецуелски енцефаломиелитис кај коњите во текот на последните две години пред датумот на испораката/ in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not occurred during the period of 2 years prior to the date of dispatch;</p> <p>c) во која не е регистрирана појава на дурина во текот на последните шест месеци пред датумот на испораката; / in which dourine has not occurred during the period of 6 months prior to the date of dispatch;</p> <p>d) во која не е регистрирана појава на малеус во текот на последните шест месеци; /in which glanders has not occurred during the period of 6 months prior to the date of dispatch;</p> <p>II.1.4. животното не доаѓа од одгледувалиште, и според моето знаење за временските периоди наведени во точките II.1.4.1. до II.1.4.7. не бил во контакт со животни од одгледувалишта, кои биле предмет на забрани поради причините наведени во точките II.1.4.1. до II.1.4.7. и кои траат; /the animal does not come from a holding, and to the best of my knowledge for the time periods referred to in points II.1.4.1. to II.1.4.7. was not in contact with animals from holdings, which were subject to prohibition orders for the reasons referred to in points II.1.4.1. to II.1.4.7. and which last for:</p> <p>[II.1.4.1. во случај на копитари за кои постои сомневање дека се заболени од дурина, / in the case of equidae suspected of having contracted dourine,</p> <p>(4) или [6 месеци, почнувајќи од датумот на последниот непосреден или можен контакт со животното за кое постои сомневање дека е заболено од дурина или инфицирано со Трупаносома equiperdum;] /either [6 months beginning on the date of the last actual or possible contact with an animal suspected of having contracted dourine or infected with Trypanosoma equiperdum ;]</p> <p>(4) и / или [во случај на пастув, додека животното се кастрира;] /and/or [in the case of a stallion, until the animal is castrated;]</p> <p>(4) и / или [30 дена по датумот на завршување на чистењето и дезинфекцијата на просториите откако сите животни од приемчивите видови се заклани;] /and/or [30 days following the date of completion of the cleansing and disinfection of the premises after all animals of susceptible species have been slaughtered;]</p> <p>(3) [II.1.4.2. во случај на малеус, /in the case of glanders,</p> <p>(4) или [6 месеци почнувајќи од денот кога копитарите кои страдаат од болеста или покажале позитивни резултати на тест за откривање на предизвикувачкиот патоген Burkholderia mallei или антитела за тој патоген, биле убиени и уништени;] /either [6 months beginning on the day on which the equidae suffering from the disease or subjected with positive results to a test for the detection of the causative pathogen Burkholderia mallei or antibodies to that pathogen, were killed and</p>			

	destroyed;]
(4)	и/или [30 дена по датумот на завршување на чистењето и дезинфекцијата на просториите откако сите животни од приемчивите видови биле убиени и уништени;]and/or [30 days following the date of completion of the cleansing and disinfection of the premises after all animals of susceptible species have been killed and destroyed;]
II.1.4.3.	во случај на Енцефаломиелитис кај коњите од кој било вид,/in the case of equine encephalomyelitis of any type,
(4)	или [6 месеци почнувајќи од денот кога копитарите кои биле болни се заклани;]either [6 months beginning on the day on which the equidae suffering from the disease have been slaughtered;]
(4)	или [6 месеци почнувајќи од денот кога копитарите заразени со вирусот кој предизвикува Западно нилска треска, Источен енцефаломиелитис кај коњите или Западен енцефаломиелитис кај коњите угинале, биле отстранети од одгледувалиштето или целосно се опоравиле;] and/or [6 months beginning on the day on which the equidae infected with the virus causing West Nile Fever, Eastern equine encephalomyelitis or Western equine encephalomyelitis have died, been removed from the holding or fully recovered;]
(4)	и / или [30 дена по датумот на завршување на чистењето и дезинфекцијата на просториите откако сите животни од приемчивите видови се заклани;]and/or [30 days following the date of completion of the cleansing and disinfection of the premises after all animals of susceptible species have been slaughtered;]
II.1.4.4.	во случај на инфективна анемија кај копитари, до датумот кога заразените животни биле заклани, останатите копитари на одгледувалиштето покажале негативна реакција на агар гел имунодифузен тест (АГИД или Коггинсов тест) извршени врз примероци од крв земено во два наврати со растојание помеѓу нив од 3 месеци;/in the case of equine infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having been slaughtered, the remaining equine animals on the holding have shown a negative reaction in an agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) carried out on blood samples collected on two occasions 3 months apart;
II.1.4.5.	во случај на везикуларен стоматитис,/ in the case of vesicular stomatitis,
(3)	или[6 месеци по последниот случај;]either[6 months following the last case;]
(3)	и /или [30 дена по датумот на завршување на чистењето и дезинфекцијата на просториите откако сите животни од приемчивите видови се заклани;]and/or [30 days following the date of completion of the cleansing and disinfection of the premises after all animals of susceptible species have been slaughtered;]
II.1.4.6.	во случај на беснило, 30 дена по последниот случај и датумот на завршување на чистењето и дезинфекцијата на просториите;/in the case of rabies, 30 days following the last case and the date of completion of the cleansing and disinfection of the premises;
II.1.4.7.	во случај на антракс, 15 дена по последниот случај и датумот на завршување на чистењето и дезинфекцијата на просториите;/in the case of anthrax, 15 days following the last case and the date of completion of the cleansing and disinfection of the premises;
II.1.5.	според моето знаење, во период од 15 дена пред датумот на испорака, животното не било во контакт со копитари заразени или со сомнеж за инфективна или заразна болест./to the best of my knowledge, during the period of 15 days prior to the date of dispatch the animal has not been in contact with equidae infected or suspected of an infectious or contagious disease.
II.2. Потврда за место на престој и изолација пред извоз/ Attestation of residence and pre-export isolation	
[II.2.1 Животното е увезено во земјата или дел од територијата на земјата на испорака на..... (внесете го датумот). The animal was imported into the country or part of the territory of the country of dispatch on..... (insert date).	
или(3)	[директно од земја-членка на ЕУ..... (внесете име на земја-членка на ЕУ) за учество во /either [directly from the EU MemberState.....(insert name of EU Member State) for the participation in
(3)	или [Јапонскиот куп;] /either [The Japan Cup;]
(3)	или [Мелбурнски куп;] /or [The Melbourne Cup;]
(3)	или [Дубаи трки за Светскиот куп;]or [The Dubai Racing World-Cup;]
(3)	или [Хонгконг меѓународни трки;] /or [The Hong Kong International Races;]
(4)	[од Австралија (3), Канада (3), Соединетите Американски Држави (3), Хонг Конг (3), Јапонија (3), Сингапур (3), Обединетите Арапски Емирати (3) или Катар (3) за учество на состаноци на меѓународни групи/класи во земјата на испорака;]or [from Australia(3) , Canada(3), the United States of America(3), Hong Kong(3), Japan(3), Singapore(3), United Arab Emirates(3) or Qatar(3) for the participation in International Group/Grade meetings in the country of dispatch;]
II.2.2.	колку што може да се констатира врз основа на изјавата на сопственикот на коњот или претставникот на сопственикот (3) кој го придружува овој сертификат, животното било:/as far as can be ascertained and based on the declaration of the owner of the horse or representative of the owner(3) accompanying this certificate, the animal was:
-	континуирано надвор од Република Северна Македонија не повеќе од 90 дена, датумот на закажаното враќање е во согласност со овој сертификат/not continuously outside the the Republic of North Macedonia for more than 90 days, the date of scheduled return in accordance with this certificate included;
-	не било надвор од земјата на испорака или во случај на состаноци на меѓународни групи/класи надвор од Австралија, Канада, Соединетите Американски Држави, Хонг Конг, Јапонија, Сингапур, Обединетите Арапски Емирати или Катар/ not outside the country of dispatch or in case of International Group/Grade meetings outside Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar;
-	престојувало во одгледувалишта под ветеринарен надзор, сместено во одделни штали без да стапи во контакт со копитари со понизок здравствен статус, освен за време на трки /resident on holdings under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equidae of lower health status except during racing;
II.2.3.	животното влезе во земјата на испорака под здравствени услови на животните, барем толку строги како оние утврдени во овој

здравствен сертификат./ the animal entered the country of dispatch under animal health conditions at least as strict as those laid down in this health certificate.

II.3.Потврда за благосостојбата на животните/Attestation of animal welfare

Животното опишано во Поле I.28. беше испитувано денес (!) и се смета дека е погодно да се транспортира на планираното патување и направени се услови за ефикасно да се заштити неговото здравје и благосостојба во сите фази на патувањето./The animal described in Box I.28. was examined today(!) and found fit to be transported on the intended journey and arrangements were made to protect its health and well-being effectively at all stages of the journey.

Забелешки /Notes:

Дел I/Part I:

Поле/Box I.8.: Наведи го кодот на земјата или на дел од територијата на земјата како што се наведени во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентната колона 3 од Анекс I на Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2018/659./Provide the code of the country or the part of the territory of the country as appearing in the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent column 3 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659.

Поле/Box I.15.: Регистарски број ( железнички вагон или контејнер и камион), број на лет( авион) или име (брод) се информации кои треба да се наведат. Во случај на растовар и повторен натовар, испраќачот мора да го извести ВИМ на ГП во Република Северна Македонија. /Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) and information is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Republic of North Macedonia.

Поле/Box I.23.: Бројот на контејнер или бројот на плomba (доколку е применливо) треба да биде вклучен./The container number and the seal number (if applicable) should be included.

Поле/Box I.28.: Систем за идентификација: Животното мора да има индивидуален идентификатор кој дозволува поврзување на животното со документот за идентификација, како што е дефинирано во Националното законодавство односно член 2 (б) од Регулативата (ЕУ) 2018/659./ Наведете го системот за идентификација (како што е ушната ознака, тетоважата, жиг, транспондерот) и анатомското местото каде што е аплицирано. Identification system: The animal must bear an individual identifier which permits to link the animal to the identification document as defined in National legislation or equivalent in Article 2(b) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659. Specify the identification system (such as ear tag, tattoo, brand, transponder) and the anatomic place used on the animal.

Ако пасошот го придружува животното да се внесе бројот на пасошот кој го придружува животното и името на надлежниот орган кој го валидира./If a passport accompanies the animal, its number should be stated and the name of the competent authority which validated it.

Возраст: Датум на раѓање (дд/мм/гггг)./Age: Date of birth (dd/mm/yyyy).

Пол (М = машки, F = женски, С = кастриран)./Sex (M = male, F = female, C = castrated).

Дел II/ Part II:

(1) Сертификатот мора да се издаде на денот на натоварот или во случај ако се работи за регистриран коњ на последниот работен ден пред натоварот на животното за испорака во Република Северна Македонија./ The certificate must be issued on the day of loading or in the case of a registered horse on the last working day before loading of the animal for dispatch to the Republic of North Macedonia. Увозот на копитари не е дозволен, ако животното е натоварено или пред датумот на дозволен увоз на индивидуално регистриран копитар или копитар за одгледување и производство во Република Северна Македонија од соодветната земја или дел од територијата на земјата наведена во точка II.1.1, или за време на периодот кога Република Северна Македонија усвоила рестриктивни мерки против влезот на живи копитари од земјата или дел од територијата на земјата на испорака./The import of this equine animal shall not be allowed when the animal was loaded either prior to the date of authorisation for imports of an individual registered equine animal or equine animal for breeding and production into the Republic of North Macedonia from the respective country or part of the territory of the country mentioned under point II.1.1., or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of North Macedonia against the entry of live equidae from this country or this part of the territory of the country of dispatch.

(2) Кодот на земјата или дел од територијата на земјата и санитарната група како што е назначено во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентните колони 3 и 5 од Анекс I на Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2018/659 /(3) Code of the country or part of the territory of the country and the Sanitary Group as appearing in the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent columns 3 and 5 respectively of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659.

(3) Прецртај соодветно./ Delete as appropriate.

Овој здравствен сертификат треба:/This health certificate shall:

(а) да биде пополнет барем на јазик разбирлив од официјалниот ветеринар службениот јазик на земјата на дестинација каде што животното ќе подлежи на ветеринарен граничен преглед;/ be drawn up in at least a language understood by the certifying officer and official language of the country of destination and of the Member State where the animal will undergo the veterinary border checks;

(б) да е наменет за еден примач;/(b) be made out to a single consignee;

(с) да бидат со потпис и печат со боја различна од бојата на печатењето;/(c) be signed and stamped in a colour different to the colour of the printing;

(д) се состои од еден лист хартија или сите потребни листови хартија се дел од интегрирана и неделива целина со внесување броеви на страници и вкупен број страници и секоја страница ќе го носи референтниот број на сертификатот на почетокот на страницата и тие страници се споени и печатирани./ (d) consist of a single sheet of paper or all sheets of paper required are part of an integrated whole and indivisible by inserting page numbers and total number of pages, and each page shall bear the certificate reference number at the top of the

page and those pages are stapled and stamped.

Официјален ветеринар:  
/Official veterinarian:

Име (со печатни букви):  
/Name (in capital letters):

Датум:  
/Date:

Печат:  
/Stamp:

Квалификација и титула:  
/Qualification and title:

Потпис:  
/Signature:

**Изјава од сопственикот или претставникот на сопственикот на копитарот за влез во Република Северна Македонија  
Declaration by the owner or representative of the owner for entry into the Republic of North Macedonia of an equine animal**

Идентификација на животното (1)  
Identification of the animal(1)

Врста (научно име) Species (Scientific name)	Систем за идентификација Identification system	Број за идентификација Identification number	Возраст Age	Пол Equus caballus Sex Equus caballus
Equus caballus .....	.....	.....	.....	.....

Јас, долупотпишаниот сопственик (2) или претставникот на сопственикот (2) од животното опишано погоре, со ова изјавувам дека:/I, the undersigned owner(2) or representative of the owner(2) of the animal described above, hereby declare, that:

- коњот/the horse

(2) или [привремено е извезен од Република Северна Македонија во земјата на испорака на (внесете го датумот) помалку од 90 дена пред оваа изјава;]/either [was temporarily exported from the Republic of North Macedonia to the country of dispatch on (insert date) less than 90 days prior to this declaration;]

(2) или [влезе во земјата на испорака на (внесете датум) од (внесете име на земјата од каде што коњот влезе земјата на испорака);]/or [entered the country of dispatch on (insert date) from (insert name of country from where horse entered country of dispatch);]

- коњот привремено е извезен од Република Северна Македонија за да учествува во/the horse has been temporarily exported from the Republic of North Macedonia to take part in

(2) или [Јапонскиот куп;] /either [The Japan Cup;]

(2) или [Мелбурнски куп;] /or [The Melbourne Cup;]

(2) или [Дубаи трки за Светскиот куп;] /or [The Dubai Racing World-Cup;]

(2) или [Хонгконг меѓународни трки;] /or [The Hong Kong International Races;]

(2) или [Интернационални состаноци на меѓународни групи/класи во Австралија (2), Канада (2), Соединетите Американски Држави (2), Хонг Конг (2), Јапонија (2), Сингапур (2), Обединетите Арапски Емирати (2) или Катар (2);] /or [International Group/Grade meetings in Australia(2) , Canada(2) , the United States of America(2) , Hong Kong(2) , Japan(2) , Singapore(2) , United Arab Emirates(2) or Qatar(2) ;]

- во период од 15 дена пред датумот на испорака, животното не е дојдено во контакт со животни кои боледуваат од инфективни или заразни болести преносливи на копитари;/- during the period of 15 days prior to the date of dispatch the animal has not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases transmissible to equidae;

- условите за престој и изолација пред извоз, како што е применливо во согласност со точка II.2. од придружниот здравствен сертификат за земјата или дел од територијата на земјата на испорака се исполнети/-the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.2. of the accompanying health certificate for the country or part of the territory of the country of dispatch are fulfilled;

- транспортот ќе се изврши на таков начин што здравјето и благосостојбата на животното ефикасно ќе се заштити во сите фази од патувањето;/- the transportation will be effected in such a way that health and well-being of the animal can be protected effectively at all stages of the journey;

Име и адреса на сопственикот (2) или претставник (2): Датум: (дд /мм/гггг)/Name and address of the owner(2) or representative(2) :  
..... Date: ..... (dd/mm/yyyy)

(1) Систем за идентификација: Животното мора да има индивидуален идентификатор кој дозволува поврзување на животното со документот за идентификација, како што е дефинирано во Националното законодавство односно член 2 (б) од Регулативата (ЕУ) 2018/659./ Наведете го системот за идентификација (како што е ушната ознака, тетоважата, жиг, транспондерот) и анатомското местото каде што е аплицирано. Identification system: The animal must bear an individual identifier which permits to link the animal to the identification document as defined in with National legislation or equivalent Article 2(b) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659. Specify the identification system (such as ear tag, tattoo, brand, transponder) and the anatomic place used on the animal.

Ако пасошот го придружува животното да се внесе бројот на пасошот кој го придружува животното и името на надлежниот орган кој го валидира./If a passport accompanies the animal, its number should be stated and the name of the competent authority which validated it. Age: Date of birth (dd/mm/yyyy).

Пол (М = машки, F = женски, C = кастриран)./Sex (M = male, F = female, C = castrated).

(2) Избриши како што е соодветно

(2) Delete as appropriate.